

АД КИРО ДАНДАРО-БИТОЛА

**Единечни финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2022 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Единечен извештај за сеопфатната добивка	3
Единечен извештај за финансиската состојба	4
Единечен извештај за промените во главнината	5
Единечен извештај за паричните текови	6
Белешки кон единечните финансиски извештаи	7 - 29
Прилог 1 – Единечен годишен извештај	
Прилог 2 – Единечна годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АД КИРО ДАНДАРО-БИТОЛА

Извештај за единечните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на приложените единечни финансиски извештаи на АД КИРО ДАНДАРО-БИТОЛА (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од единечниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година, единечниот извештај за сеопфатната добивка, единечниот извештај за промените во главнината и единечниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за единечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие единечни финансиски извештаи во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија и интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на единечните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие единечни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека единечните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во единечните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на единечните финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на единечните финансиски извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на единечните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, единечните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД КИРО ДАНДАРО-БИТОЛА на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ


ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АД КИРО ДАНДАРО-БИТОЛА (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на единечниот годишен извештај (прилог 1 кон единечните финансиски извештаи) и единечната годишна сметка (прилог 2 кон единечните финансиски извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на единечниот годишен извештај со единечната годишна сметка и единечните финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што се применува во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во единечниот годишен извештај се конзистентни со единечната годишна сметка и приложените ревидирани единечни финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година.

МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов
Овластен ревизор
Управител



Јане Иванов
Овластен ревизор

9 мај 2023 година

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2022
(Во илјади денари)

	Белешка	2022	2021
Приходи			
Приходи од продажба	5	943,758	832,885
Останати приходи	6	13,708	13,315
		<u>957,466</u>	<u>846,200</u>
Трошоци			
Разлика помеѓу почетни и крајни залихи		20,846	212
Суровини, потрошени материјали и резервни делови	7	(728,146)	(586,939)
Амортизација	12	(43,289)	(44,327)
Трошоци за вработените	8	(65,133)	(60,731)
Останати оперативни трошоци	9	(118,437)	(92,599)
		<u>(934,159)</u>	<u>(784,384)</u>
Оперативна добивка		<u>23,307</u>	<u>61,816</u>
Расходи за камати, нето	10	(1,912)	(1,050)
Негативни курсни разлики, нето	11	(937)	(520)
		<u>(937)</u>	<u>(520)</u>
Добивка пред оданочување		<u>20,458</u>	<u>60,246</u>
Данок на добивка		-	-
Добивка за годината		<u>20,458</u>	<u>60,246</u>
Останата сеопфатна загуба по оданочување		<u>(22)</u>	<u>(795)</u>
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>20,436</u>	<u>59,451</u>
Заработувачка по акција			
- основна (во денари)	23	42.19	124.23
- разводнета (во денари)	23	42.19	124.23

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел од единечните финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Единечните финансиски извештаи беа одобрени за издавање на 24 февруари 2023 година од страна на раководството на АД КИРО ДАНДАРО-БИТОЛА.

Одобрено од,

Драги Милошевски
 Генерален извршен директор



Гордана Кутлешовска
 Финансиски директор



ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
 На 31 декември 2022 година
 (Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	12	437,668	445,706
Вложувања во подружница	13	310	310
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	13	5,880	5,902
		<u>443,858</u>	<u>451,918</u>
Тековни средства			
Залихи	14	243,250	207,737
Побарувања од купувачи	15	199,802	164,430
Останати побарувања	16	19,069	23,583
Пари и парични еквиваленти	17	19,857	5,082
		<u>481,978</u>	<u>400,832</u>
Вкупно средства		<u>925,836</u>	<u>852,750</u>
АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерска главнина			
Основна главнина	18	151,152	151,152
Откупени сопствени акции		(13,358)	(13,358)
Премија од сопствени акции		(23,760)	(23,760)
Задолжителна резерва		31,657	31,657
Посебна резерва		33,516	34,301
Акумулирана добивка		469,866	486,405
		<u>649,073</u>	<u>666,397</u>
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	19	59,875	37,440
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	21	113,499	64,638
Останати обврски	22	34,300	18,094
Краткорочни кредити	20	41,699	30,847
Тековен дел на долгорочните кредити	19	27,390	35,334
		<u>216,888</u>	<u>148,913</u>
Вкупно тековни и долгорочни обврски		<u>276,763</u>	<u>186,353</u>
Вкупно акционерска главнина и обврски		<u>925,836</u>	<u>852,750</u>

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел од единечните финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
 За годината што завршува на 31 декември 2022
 (Во илјади денари)

	Основна главнина	Сопстве- ни акции	Премија од сопстве- ни акции	Задолжи- телна резерва	Посебна резерва	Акуму- лирана добивка	Вкупно
1 јануари 2021	<u>151,152</u>	<u>(13,358)</u>	<u>(23,760)</u>	<u>31,657</u>	<u>35,735</u>	<u>456,554</u>	<u>637,980</u>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	60,246	60,246
Останата сеопфатна добивка – ефекти од ревалоризација на хартии од вредност	-	-	-	-	-	(795)	(795)
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-	-	59,451	59,451
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-	-	-	-	(29,600)	(29,600)
Исплати на вработените за испратнина за престанок на работен однос и помош	-	-	-	-	(1,434)	-	(1,434)
31 декември 2021	<u>151,152</u>	<u>(13,358)</u>	<u>(23,760)</u>	<u>31,657</u>	<u>34,301</u>	<u>486,405</u>	<u>666,397</u>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	20,458	20,458
Останата сеопфатна добивка – ефекти од ревалоризација на хартии од вредност	-	-	-	-	-	(22)	(22)
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-	-	20,436	20,436
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-	-	-	-	(36,975)	(36,975)
Исплати на вработените за испратнина за престанок на работен однос и помош	-	-	-	-	(785)	-	(785)
31 декември 2022	<u>151,152</u>	<u>(13,358)</u>	<u>(23,760)</u>	<u>31,657</u>	<u>33,516</u>	<u>469,866</u>	<u>649,073</u>

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2022
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		20,458	60,246
<i>Усогласување за:</i>			
Амортизација		43,289	44,327
Вредносно усогласување на залихите, нето		1,460	1,881
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		(1,846)	3,268
Отпис на побарувања		103	1,195
Капитална добивка од продажба на средства, нето		(1,046)	(179)
Ослободување на амортизација за донирани средства		(2,686)	(3,180)
Расходи за камати, нето		1,912	1,050
<i>Промену во обртниот капитал:</i>			
(Зголемување)/Намалување на побарувања од купувачи и останати побарувања		(29,115)	3,196
Зголемување на залихи		(36,973)	(42,106)
Зголемување на обврски кон добавувачи и останати обврски		67,753	21,707
Платени камати		(1,912)	(1,050)
<i>Вкупни усогласувања</i>		<u>40,939</u>	<u>30,109</u>
Нето парични средства генерирани од оперативни активности		<u>61,397</u>	<u>90,355</u>
Парични текови од вложувачки активности			
Набавка на недвижности, постројки, опрема		(35,309)	(116,874)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема		1,104	250
Приливи по дадена позајмица		-	5,918
Нето парични средства користени за вложувачки активности		<u>(34,205)</u>	<u>(110,706)</u>
Парични текови од финансиски активности			
Приливи од кредити, нето		25,343	49,528
Исплатени дивиденди и исплати на вработените од нето добивката		(37,760)	(31,034)
Нето парични средства (користени за) / генерирани од финансиски активности		<u>(12,417)</u>	<u>18,494</u>
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти		14,775	(1,857)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	17	<u>5,082</u>	<u>6,939</u>
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	17	<u>19,857</u>	<u>5,082</u>

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел од единечните финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.